

Гларните на регистрираниот стопански динамизам и развој ќе се обидеме да ги откриеме преку примерот на столанството на една од тие земји – Јужна Кореја. Потетоците на описанот растеж датираат уште од 1960 година со отпочнување на Владата на оваа земја со спроведување на една амбициозна економска реформа, што се остваруваше во неколку етапи до денешни дни. Притоа, владата одигра мошне значајна улога во покренувањето на индустрискиот развој, насочувајќи го во приоритетните нетрадиционални сектори. Особено е впечатлив ангажманот на владата во форсирање и стимулирање на нетрадиционалниот извоз по пат на спроведување на значајни девалвации на паричната единица, што имаше за неизменен ефект зголемување на вредноста на извозот од 30 милиони долари во 1960 година на преку 100 милиони долари во 1964.

ДРЖАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА – ЛОСКОМОТИВИ

Преку поддржката на индустрискиот сектор и користејќи се со кредитна контрола и ниски каматни стапки, се овозможи пораст на индустриски гиганти, како доминантни економски фактори во корејската економија. Во овој период државните претпријатија ја играат главната улога во вкупната корејанска економија. Првата фаза од реализацијата на економските реформи (1960-1964 година) се остваруваше преку активностите за поттикнување на сите извозници на нетрадиционалните стоки, вклучувајќи слободен увоз, ниски каматни стапки, давање на даночни олеснувања.

Втората етапа од реализацијата на започнатата економска реформа го покрива периодот од 1965-1979 година и во рамките на истата се опстојува на курсот на утврдената концепција на започнатите промени во економската свера. Се продолжи со политиката на девалвација на курсот на националната валута во функција на поттикнување и стимулирање на извозните активности и ком-



Континуиранот долгочен и динамичен економски растеж на столанството од просторот на Далечниот исток, во последните три децении, остварен од новоиндустриализираните земји, претставува предмет на постојано интересирање за нивниот успех. Следејќи го примерот на остварувањата на Јапонија на економски план, земјите од овој регион успеваја да ги зацврстат позициите во светските производни и трговски текови, а со тоа и да забележат импозантен раст и развој. Често во литературата, кога се претставува овој регион, се користи синонимот „мали тигри“ од Далечниот исток.

петитивности, како и со форсирање на индустрискиот развој преку алоцирање на расположивите ресурси во приоритетните сектори, утврдувајќи го со тоа стожерот на вкупниот столански растеж и развој. Во таа насока особено внимание е посветено на електрониката и автомобилската индустрија како носечки граници што го понесаа товарот на столанското преструктуирање. Електрониката (особено микроелектрониката) е прифатена како столанска инфраструктура, извозната ориентација на столанството стана главна и трајна стратешка определба, а во тие рамки се допушти слобода на конкуренцијата, што даде силен импулс во остварувањето на значајни столански перформанси. Во остварувањето на процесот на квалитативна развојна преобразба значајно вни-

мание му се посветува и на школувањето на врвни кадри. Во таа насока, кон средината на осумдесетите години Јужна Кореја школуваше во САД 6.000 инженери по електроника. Тоа несомнено зборува за грижливист и сериозен пристап во создавањето на неопходните услови за спроведување на столанското преструктуирање.

Од друга страна, незапирливиот процес на столанското преструктуирање е силно мотивиран и од сознанието за значително нагласената пропулзивност на модерните технологии наспроти традиционалните. Ниските надници, работното време и нејзиното рационално користење, добрата обученост на работната сила како и копирачкото потпирање на тугите технолошки решенија претставуваат конститутивни елементи на тајната на еко-

номиското чудо на Јужна Кореја. Работната недела во Јужна Кореја, на пример, слично на соседна Јапонија, трае 60 часа наспроти должностата на работната недела во Европа и Северна Америка. Практично Јужна Кореја посвети потребно внимание на мобилизирањето на вкупните внатрешни ресурси така што без сомнение ефектите се импозантни.

СИНХРОНИЗИРАН СПОЈ НА МАКРО И МИКРОЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА

Со усвојувањето на технологијата во електронската и автомобилската индустрија, оваа земја стапи меѓу водечките светски производители во овие гранки. Во автомобилската индустрија, проценките говорат, до 2000-та година ќе се вклучи меѓу петте светски најголеми производители. Тоа што текстот им задаваше сериозни грижи и глашоболки на планот на конкурирањето на пазарот на САД, сега се случува и во делот на електронската и автомобилската индустрија. Не ретко во литературата се настојува овој феномен да се објасни со изразито ниските надници. Неспорен е фактот дека оваа претставува еден од факторите врз кои базира трајниот, стабилен и мошне динамичен столански развој, но не единствен, зашто не помалку важен елемент претставува и добрата обученост на работната сила како и копирачките афинитети за тугите технолошки решенија, слично на Јапонското искуство, што во голема мерка е од огромна важност.

Сите напред набројани фактори од микроекономска природа не би дале ефекти доколку останат и нестимулирани и испротомогнати од мерките на јасна профилирана и консистентна долгочен проектирани макроекономска политика. Практично во остварувањето на економскиот просперитет на Јужна Кореја присуствува синхронизиран спој и делување на микроекономската со макроекономската политика. Во поделни етапи од реализацијата на започнатите економски ре-

форми са промоираат едни или други економски мерки со поттикчичка улога. Кога се сака да се стимулира побарувачката или редуцирање на дефицитот во јавниот сектор, се користат инструменти или мерки од делокругот на фискалната политика. Или, пак, се користи и поширок арсенал на инструменти и мерки чие делување има за цел, како на пример, да ги елиминира преференцијалните каматни стапки, редукција на директните заеми, отварање на процес на ревизија на операциите на јавните (државните) претпријатија. Заедничко на сите набројани мерки, несомнено, еставање на инфлацијата под контрола, обнова на извозната конкурентност и редуцирање на увозната побарувачка. Во поттикнување на домашната побарувачка и обновувањето на вкупниот стопански раст се користи експанзивната фискална политика. Во 1982 година, инфлацијата почна да паѓа под 7,3 отсто, во 1983 година 3,4 отсто и 2,3 отсто во 1984 година. По воспоставувањето и одржување на економскиот раст, благодарение на наведените мерки, Јужна Кореја отпочнува со преферирање на политиката на економска либерализација. Спроведување политика на елиминација на преференцијалните каматни стапки за приоритетните односно фаворизираните сектори. Афирмирана е политиката на натамошно либерализирање на трговијата и надворешното инвестирање, смело се влезе во процесот на приватизација, фаворизирана е дерегулација во финансискиот сектор, вклучувајќи го дезвизионниот курс и каматната стапка. Синхронизираното дејство на напред набројаните активности во содействие со изважно ориентиранниот модел на развој придонесе за остварување на импресивни резултати. Во 1988 година извозот достигна ниво од 46 отсто од бруто националниот производ, наспроти 3 отсто колку што изнесуваше во 1960 година, додека доходот по жител растеше просечно за 6,4 отсто годишно од 1965 до 1987 година, што доведе Јужна Кореја да се трансформира од една најсиромашна земја во Азия во една од најбогатите.

Остварувањата на економски план ѝ овозможуваат на Јужна Кореја да стане прва земја од групата новоиндустријализи-

зирани земји од далечниот исток која во 1996 година ќе ѝ се придружи на организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД), односно ќе влезе во клубот на индустрисализирани економии. Се оценува дека бруто националниот производ на Јужна Кореја би можел да се смети меѓу десетте најголеми во рамките на ОЕЦД економиите.

АГРЕСИВНО ДРЖАВНА ИНТЕРВЕНЦИЈА


Остварувањата, на економски план, на Азијските тигри, во кои спаѓа и Јужна Кореја, со својата импресивност се доволно инструктивни за бројни не-

кости и текови. Се смета дека стопанството на Јужна Кореја е од редот на високо интервенционистичките. Тоа е особено изразено преку мошне малото учество на директните странски вложувања во развојот на извозниот сектор. Уште позекото е изразено во поддржувањето на неконкурентниот извоз на одредени електро машини и опрема. Имено, Јужна Кореја оценила дека овој сегмент од извозот има стратешко значење поради што беше подолг период заштитен. По постигнувањето на меѓународната конкурентност, и освоените пазари се премина на либерализација. Присуствувањето на државата во економијата на азијските новоиндустријали-

случајот со овој регион, значајна заслуга, во поттикнувањето и стимулирањето на економскиот растеж, имаат САД, кои покрај изобилната финансиска помош што им ја стави на располагање на овие стопанства, им го отвори американскиот пазар за производите од овие земји. САД во овој регион има потенцијан интерес, со нагласена чувствителност. Имено, единствената нуклеарна база што имаат САД во Азия, се наоѓа во Јужна Кореја. Тоа и овозможува на Јужна Кореја да ја користи и политичката рента, што произлегува од нагласениот интерес на САД, за економско профитирање.

Меѓутоа, економските остварувања и постигнатата меѓународна конкурентност на стопанството на Јужна Кореја претставуваат сериозна закана и ја загрозуваат индустријата на САД. Тоа е впечатливо во одделни сегменти. Така, на пример, Јужна Кореја во 1986 година оствари суфицит во размената со САД во износ од 7,3 милијарди долари, а во 1987 година 10 милијарди долари. Особен успех Јужна Кореја забележа во извозот на микроелектронски производи остварувајќи 10 милијарди долари, исто толку колку и во извозот на текстил. Извозот на оваа земја во САД во периодот 1984-1986 година порасна дури за цели 35 отсто или од 10 на 13,5 милијарди долари, додека извозот на САД во Јужна Кореја за истиот период забележа пораст од само 6 отсто (од 5,9 на 6,3 милијарди долари).

Проекцијата на идната економска активност на Јужна Кореја сè повеќе ја напушта класичната сировинска улога во меѓународните економски односи и ја акцептира промоторната улога на сложените производи и системи, пред сè, на капиталната опрема во извозното експанзија настапото традиционалните индустрии. Преферирање либерализација на надворешното-трговските текови, и отварање на економијата за странски директни инвестиции, што впрочем говори податокот за нивното учество од 25 отсто во бруто националниот производ, како и проток на научни и технолошки иновации, се претпоставки кои ги дефинираат координатите на идниот развој.



Од извоз на текстил над 10 милијарди долари

развиени земји во изборот на концептот за економско заживување и растеж. Општо познато е во литературата дека остварувањето на проектираното општествено-економскиот развој на една земја е детерминиран од внатрешни фактори и факторите на окружување. На примерот на Јужна Кореја покрај напред претставените внатрешни фактори кои се клучни за економскиот динамизам и растеж, значајна улога одиграва државата. Таа со агресивен настап имаше видна улога во контролирањето и насочувањето на економските активи-

зирани земји во улога на модератор покажа и потврди дека државата може да проектира и креира компаративни предности по пат на дирижистичка индустриска политика.

Објаснувањето на импозантноста во остварувањата на економски план на групата новоиндустријализирани земји од Азия, во кои се вбројува и Јужна Кореја, покрај влијанието на вкупните внатрешни фактори кои ја одредуваат стопанската експанзија, содржи и друга димензија. Тоа е економското и политичкото окружување. Имено, во